

**Повик за Доставување на Понуди
Република Македонија**

Проект за Подобрување на Општински Услугите - МСИП

Кредит Бр. 8158-МК

MSIP-NCB-40-14

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за изградба на улици во с.Робово“ и с. Панчарево-Општина Пехчево,

3. Општина Пехчево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат изградба на улици во с.Робово“ и с. Панчарево.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00 часот

Адреса: Општина Пехчево

Град: Пехчево

Поштенски број: 2326

Држава: Република Македонија

Телефон: ++389 033 441 321

Факс: ++398 033 441 321

Електронска адреса: opstina_pehcevo@t-home.mk

6. Бараните квалификации вклучуваат:

Финансиска ситуација:

Минимален просечен годишен обрт од 24,000,000.00 МКД како примени исплати од договори кои се во тек или завршиле во последните три години.

Општо искуство:

Најмалку три (3) успешно завршени договори во последните 3 години за слични работи на територијата на Р.Македонија

7. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 754014001063019

Приходно konto: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Пехчево

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 01.04.2014, 12:00 часот. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу .

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 250,000.00 МКД

10. Адреса: Општина Пехчево-Пехчево , Ул. „Борис Кидрич “ бр.8 Пехчево

Град: Пехчево

Поштенски број: 2326

Држава: Република Македонија